

ИЗВЕШТАЈ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНТЕРНЕТНОТ ХОТЕЛС АД Скопје ВО 2020 ГОДИНА

Интернетно Хотелс А.Д. Скопје е компанија која го започна своето работење пред 26 години. Главната дејност на компанијата е менаџирање на Хотели и слични објекти за сместување. Компанијата го раководи најголемиот хотел во Скопје, Хотелот Континентал. Хотелот располага со 203 соби, од кои 6 се луксузни апартмани, сите соби се опремени со централна климатизација, телефонски линии, сеф, интернет пристап и мини барови. Хотелот располага со три ресторани, две летни градини, бар, конференциски сали, фитнес центар и бизнис клуб. Компанијата во 2020 година имаше просечно 59 вработени.

Резултатот на Хотел Континентал во 2020 година соодветствува на тешката здравствена состојба која настана поради COVID-19 пандемијата и катастрофалната економската состојба на земјата но и на глобално ниво во 2020 година. Оваа 2020 година беше најдешката и погубна година општо за Туризмот и Хотелиерството. Согласно со одлуките на Владата Хотелот беше затворен речиси цела 2020 година, државата беше во целосен карантин, а беа и забранети патувањата во државата за странски но и домашни туристи. Согласно предходно наведеното Хотелот немаше можност да работи и да остварува приходи во 2020 година.

Сето ова менаџментот се трудеше да го ублажи и последиците максимално колку можеше да ги сведе на минимум, а се за да овозможи Хотелот да не генерира дополнителни трошоци.

-Приходи

Интернетно Хотелс А.Д. за 2020 година оствари вкупен приход од 11.170.763,00 денари истиот е намален за -87,67% во однос на 2019 година.

- Приходите од ноќевање изнесуваат 2.493.582,00 денари и представуваат 22,32% од вкупниот приход, истите се намалени за -93,66%.

- Приходите од храна изнесуваат 5.130.752,00 денари и претставуваат 45,93% од вкупните приходи.

- Приход од пијалок изнесуваат 979.996 ,00 денари , намалени се за 8,77%.

- Приходите од останато (изнајмување на сала, озвучување, симултан превод, цветни аранжмани) изнесуваат 2.566.433,00 денари, намалени се за -60.25%.

- Трошоци

- Вкупните оперативни трошоци за 2020 изнесуваат 36.363.397,00 ден истите се намалени за -53,84%
- Трошоците за храна се 39,75%.
- Трошоците за пијалок се 28,00%.
- Трошоците за електрична енергија се 2.004.655,00 намалени за 64.67%.
- Трошоците за вода се намалени за 68,75%.
- Трошоците за нафта се намалени за 41,22%

Трошоци и приходи кои независат од работењето, а се финансиско оптеретување за компанијата.

- Останати приходи – 1.774.612,00 денари
- Трошоци за осигурување 1.488.827,00 денари.
- Трошоци за камати по долгорочен кредит изнесуваат 638.136,00 денари.
- Отпис на ненаплатени побарувања 29.436.957,00 денари

Загуба после овие трошоци а пред камата, данок и амортизација изнесува 59.259.230,00 денари намалена

Загуба пред данок по камати и амортизација за 2020 година изнесува 71.588.676,00 денари.

Со цел да го ублажиме економскиот удар поради Covid-19 пандемијата во 2020 година подигнат е кредит 8.000.000 денари.

Л'Емир Хабиб Зогби

Извршен директор
